



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Вторник, 12 јули 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 6,50 динари. — Претплата за 1983 година изнесува 1 425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

455.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет, донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на санитарски материјал, можат цените на своите производи, што според прописите постоеле на ден 29 јануари 1983 година, при постојните услови на продажба, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|--|--------|
| 1) газа и производи од газа | до 25% |
| 2) завои | до 20% |
| 3) санитарска вата и влошки | до 25% |
| 4) друга вата | до 20% |
| 5) друг санитарски материјал изработен со повеќе од 50% текстилни влакна | до 20% |

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените, за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на мало, односно на големо, на производите од точка 1 на оваа одлука, можат при формирањето на цените на мало, односно на големо, да засметаат учество за покритие на трошоците на прометот во апсолутен износ кој според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 379

8 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

456.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА КОКС

1. Организациите на здружен труд што произведуваат кокс можат цените на коксот да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- | | Дин/t |
|----------------------------|-----------|
| 1) металуршки кокс, крупен | 9.438,96 |
| 2) металуршки кокс, ситен | 8.043,20 |
| 3) леарски кокс А | 12.045,00 |
| 4) леарски кокс В | 11.669,62 |

Ако металуршкиот кокс крупен се дроба на гранулација од 10 до 20 mm, цената се зголемува до 270,86 динари по тон.

Цените од став 1 на оваа точка важат франко натоварено во превозно средство во складот на производителот.

2. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 383

8 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

457.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА МОТОЦИКЛИ, МОПЕДИ И ВЕЛОСИПЕДИ И НА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УРЕДИ, ОПРЕМА И ПРИБОР

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на мотоцикли, мопеди и велосипеди можат цените на своите производи што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба да ги зголемат во просек до 17%, со тоа што највисокото зголемување на цените на одделни видови велосипеди да изнесува до 25%, а на мотоцикли и мопеди — до 30%.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат резервни делови, уреди, опрема и прибор за мотоцикли, мопеди и велосипеди од точка 1 на оваа одлука можат своите продажни цени што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 17%.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се малопродажни цени. Учеството за покривање на трошоците на прометот на мало, односно на големо, е содржано во тие цени во апсолутен износ кој според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите од оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на периодот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 381
8 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

458.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ НИВОА НА ЦЕНИТЕ НА ТРАКТОРИТЕ И НА НИЗНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УРЕДИ, ОПРЕМА И ПРИБОР

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на трактори можат цените на тракторите што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 19%.

ните на тракторите што според прописите постоеле на денот на влегувањето на оваа одлука во сила, при постојните услови на продажба, да ги зголемат во просек за 18%, со тоа што најголемото зголемување на цените на одделни видови трактори да изнесува до 30%.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат резервни делови, уреди, опрема и прибор за трактори можат цените на своите производи што според прописите постоеле на денот на влегувањето на оваа одлука во сила, при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 18%.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат како малопродажни цени. Учеството за покривање на трошоците на прометот на мало, односно на големо е содржано во тие цени во апсолутен износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на примената на тие цени.

5. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето на оваа одлука во сила ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 382
8 јули 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

459.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА КАМИОНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА И НА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, МОТОРИ, МЕНУВАЧИ, АГРЕГАТИ, ДОДАТНА ОПРЕМА И ПРИБОР

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на камиони и специјални возила можат цените на своите производи што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги зголемат во просек за 19%, со тоа што највисокото зголемување на цените на одделни видови камиони и специјални возила да изнесува до 30%.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат резервни делови, мотори, менувачи, агрегати, додатна опрема и прибор за камиони и специјални возила од точка 1 на оваа одлука можат своите продажни цени, што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 19%.

Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се мало-продажни цени. Учеството за покривање на трошоците на прометот на мало, односно на големо е содржано во тие цени во апсолутен износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во однос на пазарот и во движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци, од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 380

8 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

460.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ НИВОА НА ЦЕНИТЕ ЗА ХЕМИСКИ ВЛАКНА И ЦЕЛОФАН

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на хемиски влакна и целофан можат цените на своите производи што според прописите постоеле на 29 јануари 1983 година, при постојните услови на продажба, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|---|--------|
| 1) акрилни, полиамидни и полипропиленски влакна | до 39% |
| 2) полиестерски и цел-влакна и рајон | до 30% |
| 3) целофан | до 20% |

2. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на точка 1 од оваа одлука со доставување на ценовници пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на мало односно на големо на производите од точка 1 на оваа одлука можат при формирањето на цените на мало односно големо да засметат учество за покривање на трошоците на прометот во апсолутен износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот

од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 384

8 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

461.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СУРОВИНИТЕ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на суровини за пластични маси односно за одделни видови пластични маси можат цените на своите производи да ги формираат така што највисоките цени, при постојните услови на продажба, да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) анхидрид на фтална киселина	75,90
2) салинол ТРЕ 3501	73,36
3) салинол ТРЕ 5001	90,78
4) салинол ТР 3120 и 3980	116,45
5) салинол ТНР 3150, 5150 и 7240	109,38
6) салинур Н и салинур S	156,35
7) јувинол 74, ипланол ON и brixanol S-3000	70,99
8) ипланол IB и brixanol IB	61,10
9) диоктиладипат	78,15
10) диоктилазалат	137,40
11) ипланол В	53,80
12) ипланол DBM	70,10
13) brixanol IB-2000	65,35
14) brixanol IN	66,95
15) полиетилен со ниска густина:	
— за филм и за млеко	103,96
— за филм UV стабилизирани	115,22
— за брзгање	95,64
— за дуење	96,64
— за каширање	94,86
— за кабли	110,61
— за цевки	97,73
— за преслекување	102,17
16) полиетилен со висока густина:	
— за филм	113,77
— за филм UV стабилизирани	125,05
— за дуење	99,00
— за брзгање	112,71
— за технички делови и монофилamenti	110,02
— за кабли и хартиени фолии	116,08
— за прав за цевки	115,00
— за прав за цевки за висок притисок	118,14
— специјален тип	110,18
— за ротз лев	100,50

	Дин/kg		Дин/kg
17) полистирен:		— за надворешни делови, обоен и	
— нормал	89,48	необоен панонил Т-24, Т-28, да-	93,70
— високомодифициран	94,02	ковин Т	
— окирол Е-3	100,10	— друг специјален обоен и необоен	
— окирол Е-4	104,64	панонил TGU-1, панонил TGU-2	113,05
— окирол Е-5	108,42	— за медицински потреби, необоен	172,75
— окирол Е-6	113,60	— меки профили обоени и необоени,	
— окисан VM-10 и VM-20	157,85	панонил С	110,80
18) поливинил — хлорид, прав:		— панонил TGF	95,25
— хипнил S 560, PVC-35, (K-57),		— панолекс	140,65
задровил BT-570, K-вредност		— кристал специјал	102,60
56-60 (S-571), Бовил SO-581,		21) гранулат за обувки:	
SO-582, MO-560, MP-560	65,51	— компактно обоен, седефасто обоен	102,39
— хипнил S-630, PVC-40 (K-62),		гон	
задровил M-600, K-вредност 60-64		— експандиран, обоен	92,95
(S-621), бовил SO-620, MO-620	66,89	— специјално обоен	97,30
— хипнил S-655, S-680, PVC-426		— компостит КОМ-О	161,05
(K-65) PVC-450 (K-68), задровил		— панонил OG	110,80
BO-650, K-64-68 (S-621 F), бовил		22) гранулат за грамофонски плочи:	
SO-651, SO-652, MO-660, MO-680	72,95	— нормал-плочи	100,50
— хипнил S 560-р, PVC-35 M, бовил		— за стерео плочи	120,20
K-72-78	72,08	— компанди	111,65
— хипнил S-655-C	74,82	23) V-PVC-смеси:	
— хипнил S-710, PVC-470 (K-70),		— за цевки	84,60
500 (K-73) задровил M-700, K-вред-		— за амбалажа	90,60
ност 58-72 (S-692), бовил SO-681,		— за дренажни цевки	89,30
SO-721, SO-682 (спец. мед. пласти),		— токсични, за амбалажа, даквин	
MO-685, MA-690, MB-691	78,43	7007, 5171 SPM	96,55
— PVC-40 M	74,12	— компаунд за боци	100,15
— PVC-450 M, 500 M	79,23	— за профили отпорни на атмосфера	102,80
— задровил кополимер VC-VAC		— за профили за прозорски рамки	107,50
K-вредност 50-55	86,66	— за дуена амбалажа отпорна на	
— бовил K-68-72, E-703	78,98	удар, необоена	111,00
— бовил 68-72, E-703-C	68,87	— за дуена амбалажа обоена (за ма-	
— бовил EP-801, EP-712, E-592, 642,		сло, оцет и козметика)	132,00
692, 782	101,76	— панонил SM	113,05
— E-593, 643	104,00	24) гранулат за прехрана и козметичка	
— P-724, P-705	106,19	индустрија и медицинска намена:	
— хипнил SM-200, A, SM-201-P	114,50	— панонил AT-10, AT-15	113,05
— хипнил MG-300	135,33	— компаунд отпорен на удар (за	
— хипнил M-6-100 E, M-6-100-B	205,27	масло, за оцет, за козметика)	132,00
19) поливинил-хлорид, гранулат:		— даквин M	200,10
кабелски гранулат:		— даквин P	113,40
— нормал 1,3, панонил TG-95	92,30	— даквин 4618	111,20
— нормал 2, кабелско полнење, па-		25) мастер Wash-концентрат боја:	
нонил TG-86, MG-76, MG-80	88,90	— бел, жолт, светлосин, сив, пано-	
— нормал 4, специјал 2, панонил		нил KB-1, KB-2, KB-6 и KB-7	128,75
TG-VM-3	107,40	— жолт, розов, панонил LB-3, KB-9	
— специјал, 1, 3, панонил TG-105,		портокалов	240,30
даковин GS-34	113,10	— црвен, панонил KB-5	259,45
— за специјална намена — полувод-		— син, кафеав	163,70
лив, необоен	127,10	— зелен	191,85
— за специјални намени полувод-		— костенлив	270,95
лив, обоен	137,00	— црн, панонил KB-13, KB-11	147,70
— пекс замесен со полиетилен, не-		— лимон	151,90
обоен	186,50	— алуминиумски	120,70
— пекс замесен со полиетилен,		— тиркизен	225,50
обоен	186,70	— панонил KB-4	240,75
— панонил IMT-40, PNT-40	103,55	— панонил KB-8, KB-12	185,40
— панонил TGT	102,95	— панонил KB-10	144,85
— даковин 6844	113,45	— виолетов	222,05
20) гранулат за екструзија и брзгање:			
— тврди профили, обоени и необо-			
ени, технички артикли, кристал-			
-просиран специјален, обоен, за			
дихтунизи, отпорни на нафтени			
деривати, за волетни и профили,			
еднобојни, двобојни и натур. па-			
нонил TR-3/5, TR-2/9 TG-2, TR-			
-2110, TG-18, TG-19, TR-3/17, TR-			
-6/17, TR-6/2, TG-14, TG-15, TG-			
-34/5 и TG-34/6	89,90		

	Дин/kg
26) PVC специјален гранулат:	
— други специјални гранулати, обоени и необоени	113,05
— отпорен на температура, необоен	120,70
— отпорен на температура, обоен	124,75
— физиолошки инертен, необоен	135,20
— физиолошки инертен, обоен	129,10
— други специјални гранулати UV стабилизирани	146,85
— за медицински потреби, необоени	

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на мало односно на големо на производите од точка 1 на оваа одлука можат при формирањето на цените на мало односно на големо да засметаат учество за покритие на трошоците на прометот во апсолутен износ кој според пропи-сите постоел на 31 јули 1982 година.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 385

8 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

462.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-новите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-ните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ БАКТЕРИОЛОШКИ ПОДЛОГИ

1. Организациите на здружен труд што се зани-маваат со производство на бактериолошки подлоги можат цените на своите производи да ги формираат така што највисоките цени на тие подлоги да изне-суваат, и тоа:

Реден број	Назив на производот	Паку-вање	Динари
1	2	3	4
1	Пептонска вода, во прав	100 g	320
	Пептонска вода, во прав	500 g	1232
2	Андрате пептонска вода, во прав	100 g	336
	Андрате пептонска вода, во прав	500 g	1296

1	2	3	4
3	Андрате лактоза пептонска вода, во прав	100 g	323
	Андрате лактоза пептонска вода, во прав	500 g	1267
4	Андрате декстрога пептонска во-да, во прав	100 g	300
	Андрате декстрога пептонска во-да, во прав	500 g	1153
5	Андрате сахароза пептонска вода, во прав	100 g	333
	Андрате сахароза пептонска вода, во прав	500 g	1282
6	Андрате малтоза пептонска вода, во прав	100 g	376
	Андрате малтоза пептонска вода, во прав	500 g	1447
7	Андрате манит пептонска вода, во прав	100 g	337
	Андрате манит пептонска вода, во прав	500 g	1298
8	0,5% лактоза андрате пептонска вода, во прав	100 g	331
	0,5% лактоза андрате пептонска вода, во прав	500 g	1274
9	Мас Conkeyev бујон, во прав	100 g	357
	Мас Conkeyev бујон, во прав	500 g	1373
10	Париски манит во прав	100 g	339
	Париски манит во прав	500 g	1304
11	Ескулин бујон, во прав	100 g	436
	Ескулин бујон, во прав	500 g	1678
12	Метил црвено voges-proskauer, во прав	100 g	296
	Метил црвено voges-proskauer, во прав	500 g	1140
13	Хранлив желатин, во прав	100 g	300
	Хранлив желатин, во прав	500 g	1155
14	Christensenova уреа, во прав	100 g	304
	Christensenova уреа, во прав	500 g	1169
15	Уреа бујон, во прав	100 g	286
	Уреа бујон, во прав	500 g	1101
16	Russelov двократен шеќер, во прав	100 g	334
	Russelov двократен шеќер, во прав	500 g	1325
17	Клиглеров двократен шеќер, во прав	100 g	345
	Клиглеров двократен шеќер, во прав	500 g	1329
18	Krumwiedov трикратен шеќер, во прав	100 g	331
	Krumwiedov трикратен шеќер, во прав	500 g	1275
19	Трикратен шеќер, во прав	100 g	332
	Трикратен шеќер, во прав	500 g	1279
20	Косерова цитратна подлога, во прав	100 g	278
	Косерова цитратна подлога, во прав	500 g	1072

1	2	3	4	1	2	3	4
21	Симонсов цитратен агар, во прав	100 g	341	46	Sabouraud течна подлога	100 g	282
	Симонсов цитратен агар, во прав	500 g	1312		Sabouraud течна подлога	500 g	1084
22	Ендо-агар, во прав	100 g	353	47	Sabouraud декстрозен агар, во прав	100 g	333
	Ендо-агар, во прав	500 g	1379		Sabouraud декстрозен агар, во прав	500 g	1282
23	Еозин метилен син агар, во прав	100 g	349	48	Sabouraud малтозен бујон, во прав	100 g	397
	Еозин метилен син агар, во прав	500 g	1343		Sabouraud малтозен бујон, во прав	500 g	1528
24	Дезоксихолатен агар, во прав	100 g	371	49	Sabouraud малтозен агар, во прав	100	394
	Дезоксихолатен агар, во прав	500 g	1427		Sabouraud малтозен агар, во прав	500 g	1520
25	Селенит бујон, во прав	100 g	365	50	Тиогликолатна подлога без дек- строга, во прав	100 g	383
	Селенит бујон, во прав	500 g	1408		Тиогликолатна подлога без дек- строга, во прав	500 g	1481
26	Mac Conkeyev агар, во прав	100 g	361	51	Тиогликолатна подлога со дек- строга, во прав	100 g	371
	Mac Conkeyev агар, во прав	500 g	1393		Тиогликолатна подлога со дек- строга, во прав	500 g	1431
27	SS агар, во прав	100 g	357	52	Тиогликолатна подлога без агар	500 g	1401
	SS агар, во прав	500 g	1372		Тиогликолатна подлога без агар	100 g	364
28	Дезоксихолат-цитратен агар, во прав	100 g	376	53	Пептон 1	500 g	1475
	Дезоксихолат-цитратен агар, во прав	500 g	1445		Пептон 1	100 g	383
29	Wilson-Blairova подлога, во прав	100 g	435	54	Пептон 2	100 g	434
	Wilson-Blairova подлога, во прав	500 g	1672		Пептон 2	500 g	1670
30	Брилијант — зелен агар, во прав	100 g	345	55	Пептон 3	100 g	361
	Брилијант — зелен агар, во прав	500 g	1328		Пептон 3	500 g	1391
31	Glaubergerova телуритна подлога, во прав	10 g	243	56	Пептон 4	100 g	402
32	Декстрозен телуритен агар, во прав	100 g	370		Пептон 4	500 g	1547
	Декстрозен телуритен агар, во прав	500 g	1424	57	Триптозен пептон	100 g	397
33	Сулфитен агар, во прав	100 g	388		Триптозен пептон	500 g	1525
	Сулфитен агар, во прав	500 g	1493	58	Казеин хидролизат	100 g	411
34	Champanova подлога, во прав	100 g	307		Казеин хидролизат	500 g	1580
	Champanova подлога, во прав	500 g	1181	59	Месен екстракт	100 g	734
35	Rosenova подлога, во прав	100 g	354		Месен екстракт	500 g	2822
	Rosenova подлога, во прав	500 g	1360	60	Екстракт на квасец	100 g	429
36	Хранлив агар „S“, во прав	100 g	386		Екстракт на квасец	500 g	1649
	Хранлив агар „S“, во прав	500 g	1484	61	Говедски серум	100 g	752
37	Хранлив бујон, во прав	100 g	372		Говедски серум	500 g	2892
	Хранлив бујон, во прав	500 g	1432	62	Говедска жолчка	100 g	597
38	Хранлив бујон број 2, во прав	100 g	359		Говедска жолчка	500 g	2299
	Хранлив бујон број 2, во прав	500 g	1380	63	Жолчни соли број 3	100 g	503
39	Декстрозен бујон во прав	100 g	337	64	Агар	100 g	492
	Декстрозен бујон, во прав	500 g	1356		Агар	500 g	1892
40	Декстрозен бујон, во прав, бр. 2	100 g	331	65	Триптозен агар, во прав	100 g	331
	Декстрозен бујон, во прав бр. 2	500 g	1275		Триптозен агар, во прав	500 g	1274
41	Хранлив агар, во прав	100 g	375	66	Желатин	100 g	213
	Хранлив агар, во прав	500 g	1442	67	Лактоза	100 g	183
42	Хранлив агар бр. 2, во прав	100 g	370	68	Декстрога	100 g	166
	Хранлив агар бр. 2, во прав	500 g	1421	69	Сахароза	100 g	210
43	База за крвен агар, во прав	100 g	330	70	Малтоза	100 g	489
	База за крвен агар, во прав	500 g	1463	71	Манит	100 g	306
44	Хранлив агар 33 b	100 g	361	72	Mueller-Hinton агар	100 g	432
	Хранлив агар 33 b	500 g	1478		Mueller-Hinton агар	500 g	1662
45	Триптозен бујон, во прав	100 g	376	73	Baird-Parker агар	100 g	383
	Триптозен бујон, во прав	500 g	1445		Baird-Parker агар	500 g	1473

1	2	3	4
74	Брилијант зелен лактоза жолчен бујон	100 g	412
	Брилијант зелен лактоза жолчен бујон	500g	1582
75	Подлога за вкупен број бактерии	100 g	703
	Подлога за вкупен број бактерии	500 g	1550
76	Виолетово-црвен жолчен агар	100 g	377
	Виолетово-црвен жолчен агар	500 g	1449
77	Фенилаланин агар	100 g	387
	Фенилаланин агар	500 g	1486
78	База за KCN бујон	100 g	293
	База за KCN бујон	500 g	1128
79	Селен бујон со 10% NaCl	100 g	334
	Солен бујон со 10% NaCl	500 g	1286
80	Триптон	100 g	394
	Триптон	500 g	1520
81	Mueller-Hinton бујон	100 g	405
	Mueller-Hinton бујон	500 g	1560
82	Триптон соја агар	100 g	352
	Триптон соја агар	500 g	1406
83	Триптон соја бујон	100 g	345
	Триптон соја бујон	500 g	1363
84	Триптозен фосфатен бујон	100 g	336
	Триптозен фосфатен бујон	500 g	1334
85	Крвни плочи	10 g	21
86	Lewensteinova подлога	1 епру- вета	19
87	Lefierova подлога	1 епру- вета	19

463.

Врз основа на чл. 22 и 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со Сојузниот извршен совет што Советот ја дава врз основа на согласност со надлежните републички и покраински органи, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки за купување на хартии од вредност и на кредитите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/82, 32/82, 60/82 и 4/83) во точка 2 став 1 во првата реченица процентот: „22%“ се заменува со процентот: „30%“.

Во став 2 во одредбата под 1 процентот: „8%“ се заменува со процентот: „18%“, во одредбата под 2 процентот: „10%“ — со процентот: „20%“, а во одредбата под 3 процентот: „12%“ — со процентот: „22%“.

2. Оваа одлука ќе се применува од 10 јули 1983 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 44

5 јули 1983 година

Белград

Го заменува претседателот на Советот на гувернерите заменик — гувернер на Народната банка на Југославија,
Миодраг Вељковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

455.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените на санитарски материјал	1033
456.	Одлука за определување на највисоките цени за кокс — — — — —	1033
457.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените на мотоцикли, мопеди и велосипеди и на нивни резервни делови, уреди, опрема и прибор — — — — —	1034
458.	Одлука за определување на највисоките нивоа на цените на тракторите и на нивните резервни делови, уреди, опрема и прибор — — — — —	1034
459.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените на камиони и специјални возила и на нивните резервни делови, мотори, менувачи, агрегати, додатна опрема и прибор — — — — —	1034
460.	Одлука за определување на највисоките нивоа на цените за хемиски влакна и целофан — — — — —	1035
461.	Одлука за определување на највисоките цени на сировините за пластични маси и за одделни видови пластични маси — — — — —	1035
462.	Одлука за определување на највисокото ниво на цените на одделни бактериолошки подлоги — — — — —	1037
463.	Одлука за измена на одлуката за каматните стапки за купување на хартии од вредност и на кредитите од примарната емисија — — — — —	1039

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат како големопродажни цени франко купувачот, при постојните услови на продажбата. Во тие цени е содржано учеството за покривне на трошоците на прометот на големо во апсолутен износ кој според прописите постоел на 31 јули 1983 година.

3 Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на мало на производите од точка 1 на оваа одлука можат при формирањето на цените на мало да засметаат учество за покривне на трошоците на прометот во апсолутен износ што според прописите постоел на 31 јули 1982 година.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и движењето на цените заради чии отстранувања е донесена, со тоа што најдоцна, до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 386

8 јули 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

**Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристића бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Будевар војводе
Мишића бр. 17.**